

# ДОГОВОР ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ВЕБ-ХОСТИНГ/ВЕБ-ПОСТАВУВАЊЕ

Склучен на ден \_\_.\_\_.20\_\_ год. во \_\_\_\_\_.

Договор бр.

--	--	--	--

## Договорни страни:

1. **РОБИ ДООЕЛ**, во понатамошниот текст како Оператор и

2. Претплатникот \_\_\_\_\_ со ЕМБГ/даночен број \_\_\_\_\_ и лична карта со бр./жиро-сметка \_\_\_\_\_, со седиште на адреса \_\_\_\_\_ во градот \_\_\_\_\_, во понатамошниот текст како Корисник.

## Предмет:

Обезбедување на ВЕБ-ХОСТИНГ – пакет:

Пакет	1	2	3	4	5
Веб-протстор (МБ)	300	500	700	1000	1500
Сообраќај (МБ)	10 000	20 000	30 000	50 000	∞
Маил профили	5	15	30	50	100
Месечна цена со ДДВ	75 ден.	125 ден.	210 ден.	330 ден.	500 ден.

Пакет број \_\_.

Домен на хостинг-пакетот: \_\_\_\_\_.

## 1. Права и обврски на корисникот

Корисникот има право да ги користи хостинг-услугите за целото времетраење на овој Договор според избраниот хостинг-пакет и одговара за целата содржина поставена на хостинг-услугата. Техничките карактеристики на пакетот се дадени во прилог.

Корисникот има обврска услугата предвидена со овој договор да ја плати во рок од 3 дена по примањето на фактурата.

Цената на месечниот пакет за хостирање изнесува \_\_ денари (во цената е пресметан ДДВ).

## 2. Обврски и права на операторот

Операторот на услугата се обврзува:

- Технички да ја нагоди веб-страницата. Сите потребни технички услови за функционалност на веб-страницата ќе бидат реализирани во рок 24 часа од потпишување на овој Договор.
- Да гарантира максимална достапност на сајтот од 99%, а сите евентуални прекинни да ги отстрани во најкус можен временски рок.

- Навремено да го извести Корисникот за сите промени од технички карактер кои можат да предизвикаат прекин во услугите, а доколку станува збор за однапред планирани активности, известувањето да биде најмалку 24 часа пред тоа.

### **3. Операторот на услугата има право:**

- Времено да го забрани пристапот до веб-страницата ако во рок од 10 дена не се платат навремено обврските кон Операторот.
- Времено да го забрани пристапот доколку Корисникот ги наруши условите за користење на услугата дадени во прилог. Доколку станува збор за сериозно нарушување на условите, Операторот го задржува правото да го раскине овој Договор без каква било финансиска одговорност кон Корисникот.

### **4. Времетраење на договорот**

Овој Договор се склучува на неопределено време.

### **5. Раскинување на договорот**

Корисникот може да го раскине Договорот, со претходно писмено известување на Операторот, кое се доставува најмалку 30 дена пред датумот на раскинувањето на Договорот, при што е должен да ги подмири сите долгови кон операторот.

Операторот може да го раскине Договорот:

- Ако настапило неисполнување на договорените обврски.
- Доколку операторот не е во состојба да ги обезбеди договорените услуги поради дејство на „виша сила“, подолго од шест месеци.

### **6. Надлежен суд**

Во случај на спор ќе решава надлежниот суд во Штип.

### **7. Стапување на сила на договорот**

Договорот стапува на сила на денот на неговото потпишување од двете страни.

Овој Договор е склучен на 3 (три) примерока, од кои еден е за корисникот и еден за операторот.

Корисник,

Оператор,

---

---